

1.	Наслов на наставниот предмет	ПСИХОСОМАТСКИ БОЛЕСТИ			
2.	Код	МЕД-И-72			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра за Психијатрија и медицинска психологија ЈЗУ У Клиника за Психијатрија б. б.			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста /XI-XII	7.	Бр,на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Раководител на Катедра Проф. д-р Марија Ралева, Наставата ја изведуваат проф. д-р Марија Ралева, и проф. д-р Димитар Боневски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положени предметите Интерна медицина и Психијатрија			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): • Усвојување на холистички пристап кон психосоматските болести • Совладување на практичното и теоретското знаење од областа на психосоматските болести • Стекнување знаења за Консултативна (лијезон) психијатрија				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: • Вовед, дефиниција, причина, и историјат на психосоматската медицина • Телото помеѓу биологијата и психологијата • Емоции, физиологија и структурни промени • Школи и правци на психосоматската медицина • Стрес и теориите на стресот • Психосоматски болести: - Функционален соматски синдром - Хроничен синдром на замор - Low back pain синдром - Психосоматски болести во Кардиологија - Психосоматски болести во гастроентерологија - Психосоматски болести во пулмологија - Психосоматски болести во ендокринологија - Психосоматски болести во онкологија - Психосоматски болести во дерматовенерологија - Психосоматски болести во неурологија • Конверзија и психосоматските болести (психофизиолошки растројства) • Лекување: фармакотерапија и психотерапија • Консултативна (лијазон) психијатрија • биофидбек и мониторирање на психосоматските состојби				

	Вежби: - Клинички презентации на Функционален соматски синдром • Хроничен синдром на замор • Low back pain синдром • Психосоматски болести во Кардиологија • Психосоматски болести во гастроентерологија • Психосоматски болести во пулмологија • Психосоматски болести во ендокринологија • Психосоматски болести во онкологија • Психосоматски болести во дерматовенерологија • Психосоматски болести во неврологија			
12.	Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска)			
13.	Вкупен расположив фонд на време		15 часа	
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	10 часа
		15.2.	Вежби, Семинари	5 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови	Континуирани проверки Завршен испит	мин.-макс. 40 – 80 бодови
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена / усна)		мин.-макс 5 – 10
	17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	мин.-макс. 1 – 3 4 – 7
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	< 60		5
		60-68		6
		68-76		7
		76-84		8
		84-92		9
		92-100		10
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови. За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да	

		изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности и завршниот испит.				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
			Чадловски и сор.	Психијатрија том 2	Просветно дело	2004
			Бенџамин Садок и Вирџинја Садок	Сеопфатен учебник по Психијатрија на Каплан и Садок, Том 2	Табернакул	2012